

10-09-2025



РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ
ЦАРИНСКА УПРАВА

Сектор за правни работи-Одделение за прекршочна постапка

01.10.00.УП.001/07-05.06.07

Комисијата за одлучување по прекршок при Царинската управа на Република Северна Македонија во состав: Александар Сапроновски како претседател и членовите Оливера Митевска и Наим Рамети, одлучувајќи во прекршочната постапка во прв степен, по барањата за поведување на прекршочна постапка со броеви: 28-023976/25-0002 од 07.04.2025 година, 28-023977/25-0002 од 07.04.2025 година, 28-023973/25-0002 од 07.04.2025 година, 28-023974/25-0002 од 07.04.2025 година, 28-023975/25-0002 од 07.04.2025 година, 28-023984/25-0002 од 06.04.2025 година, 28-023985/25-0002 од 06.04.2025 година, 28-023987/25-0002 од 06.04.2025 година, 28-023986/25-0002 од 06.04.2025 година, 28-023988/25-0002 од 06.04.2025 година и 28-025200/25-0002 од 10.04.2025 година на ЦИ Гевгелија, Царинарница Гевгелија, поднесени против „Стил железо“ Дооел од Скопје, како правно лице за сторен прекршок по член 263 став 1 точка 15 од Царинскиот закон и Енес Бакиу од Скопје, како одговорно лице на правното лице, за сторен прекршок по член 263 став 2 в.в со став 1 точка 15 од Царинскиот закон, врз основа на член 10-а став 2 од Законот за Царинската управа и членовите 52, 54 и 55 од Законот за прекршоците, на ден 26.08.2025 година, го донесе следното

РЕШЕНИЕ

1. „Стил железо“ Дооел од Скопје, со седиште на ул. „Калош Дани“ број 85 во Карпош, Скопје, со ЕДБ 4082014513370, со жиро сметка 00037000100204971, како правно лице

СЕ УТВРДУВА ДЕКА Е СТОРИТЕЛ НА ПРОДОЛЖЕН ПРЕКРШОК
од член 263 став 1 точка 15 од Царинскиот закон

2. Енес Бакиу од Скопје, роден на 17.05.1989 година во Скопје, со адреса на живеење на ул. „Филип Втори Македонски“ број 11 во Чаир, Скопје, со ЕМБГ 1705989450104, како одговорно лице во правно лице

СЕ УТВРДУВА ДЕКА Е СТОРИТЕЛ НА ПРОДОЛЖЕН ПРЕКРШОК
од член 263 став 2 в.в. со став 1 точка 15 од Царинскиот закон

Затоа што:

Пријавените „Стил железо“ Дооел од Скопје, преку царинскиот декларант „Даути Транспортшпед“ АД од Сарај, Скопје, со 11 увозни царински декларации и тоа: 24МКИМ4020000ВВД79 од 16.10.2024 година, 24МКИМ4020000ВВД52 од 16.10.2024 година, 24МКИМ4020000ВВЕС7 од 16.10.2024 година, 24МКИМ4020000ВВЕ43 од 16.10.2024 година, 24МКИМ4020000ВВД87 од 16.10.2024 година, 24МКИМ4020000ВВБ54 од 16.10.2024 година, 24МКИМ4020000ВВБ38 од 16.10.2024 година,

24МКИМ4020000ВВЕВ9 од 16.10.2024 година, 24МКИМ4020000ВВВВ8 од 16.10.2024 година, 24МКИМ4020000ВВВВ3 од 16.10.2024 година и 24МКИМ4020000ВВВВ3 од 16.10.2024 година, во ЦИ Гевгелија, оцариниле стока со трговски назив „арматура“ од 8 мм, 10 мм и 12 мм, испорачана од испраќачот „Tuta Metal LP“ од Единбург, Кралство Британија. Во моментот на увозно царинење, кон предметните декларации биле приложени фактури за транспорт издадени од превозникот „Рони Стил“ ДООЕЛ од Скопје, за извршен транспорт на релација Солун – Скопје, издадени према увозникот „Стил Железо“ ДООЕЛ од Скопје. По увозните царинења дополнително е доставена збирна изјава за услови за допрема на стока од пристаниште Солун до Скопје, издадена од „Фершпед“ АД Скопје и која се издава неделно и на која е наведена цена за манипулативни трошоци во пристаниште Солун, во висина од 9.70 евра по тон и цена за мерење на стоката во солунското пристаниште во износ од 10 евра по еден камион. Оваа дополнителна изјава за манипулативни трошоци не била приложена во моментот на увозно царинење и не била впишана во рубрика 44 (приложени документи) поради што биле пресметани и наплатени давачки во помал износ. На ден 17.10.2024 година, увозникот „Стил железно“ ДООЕЛ од Скопје до Царинската управа поднесе Барање број 0302-3/206, 0302-3/207, 0302-3/199, 0302-3/205 и 0302-3/197 од 17.10.2024 година, за промена на податоци во увозните царински декларации 24МКИМ4020000ВВВВ79 од 16.10.2024 година, 24МКИМ4020000ВВВВ52 од 16.10.2024 година, 24МКИМ4020000ВВВВ7 од 16.10.2024 година, 24МКИМ4020000ВВВВ43 од 16.10.2024 година, 24МКИМ4020000ВВВВ87 од 16.10.2024 година, 24МКИМ4020000ВВВВ54 од 16.10.2024 година, 24МКИМ4020000ВВВВ38 од 16.10.2024 година, 24МКИМ4020000ВВЕВ9 од 16.10.2024 година, 24МКИМ4020000ВВВВ8 од 16.10.2024 година, 24МКИМ4020000ВВВВ3 од 16.10.2024 година и 24МКИМ4020000ВВВВ3 од 16.10.2024 година, во ЦИ Гевгелија, со дополнително евидентирање во царинска евиденција согласно член 90 од Царинскиот закон, при што се изготвени Решенија број 27-057781/24-0004 2704 У.бр.1192/24 од 20.12.2024 година, број 27-057766/24-0004 2704 У.бр.1191/24 од 20.12.2024 година, број 27-057738/24-0004 2704 У.бр.1188/24 од 20.12.2024 година, број 27-057749/24-0004 2704 У.бр.1190/24 од 20.12.2024 година, број 27-057744/24-0004 2704 У.бр.1189/24 од 20.12.2024 година, број 27-057814/24-0004 2704 У.бр.1194/24 од 03.12.2024 година, број 27-057818/24-0004 2704 У.бр.1195/24 од 03.12.2024 година, број 27-057729/24-0004 2704 У.бр.1187/24 од 03.12.2024 година, број 27-057791/24-0004 2704 У.бр.1193/24 од 03.12.2024 година и број 27-057722/24-0004 2704 У.бр.1186/24 од 03.12.2024 година, со кои го задолжи увозникот, со плаќање на данок на додадена вредност, кој износ, поединечно по секоја декларација, изнесува 2.849,00 денари, односно износот на избегнатите увозни давачки, други давачки и даноци поединечно по секоја декларација е до 250 евра во денарска проиввредност, поради што прекршокот се квалификува во став 1 за правното лице и став 2 за одговорното лице, а кои давачки од страна на пријавениот „Стил железно“ ДООЕЛ од Скопје, се платени на ден 23.12.2024 година и 30.12.2024 година.

Со горе опишаното дејствие пријавените постапиле спротивно на член 72 став 1 од Царинскиот закон, со што првопријавениот „Стил железно“ ДООЕЛ од Скопје, сторил прекршок по член 263 став 1 точка 15 од Царинскиот закон, а второпријавениот Енес Баки

од Скопје, сторил царински прекршок по член 263 став 2 в.в став 1 точка 15 од Царинскиот закон, поради кое од страна на Комисијата

ИМ СЕ ИЗРЕКУВА

1. На правното лице „Стил железно“ ДООЕЛ од Скопје, глоба во износ од 700 (седумстотини) евра, во денарска противвредност пресметани според среден курс на Народна банка на Република Северна Македонија на денот на изрекувањето на глобата, во износ од 43.050,00 денари.

2. На одговорното лице Енес Бакиу од Скопје, глоба во износ од 150 (сто и педесет) евра, во денарска противвредност пресметани според среден курс на Народна банка на Република Северна Македонија на денот на изрекување на глобата, во износ од 9.225,00 денари, како и трошоци на постапката во износ од 250,00 денари, кои сторителот е должен да ги плати во рок од 8 (осум) дена од правосилноста на решението, и тоа:

- глобата да ја платат на образец ПП50 – налог за јавни приходи – со цел на дознака: глоба по решение Прк.бр.0437/25, примач Буџет на РСМ, Банка на примач НБ на РСМ, на сметка 100-000000063095, уплатна сметка 840-(број на општина)-051-03, приходна шифра 72211900, а

- трошоците да ги плати на образец ПП50 – налог за јавни приходи – со цел на дознака: трошоци по решение Прк.бр.0437/25, примач Буџет на РСМ, Банка на примач НБ на РСМ, на сметка 100-000000063095, уплатна сметка 840-(број на општина)-06137, приходна шифра 72413200,

и доказите за така извршените уплати (обрасците ПП50) да ги достават во оригинал до Комисијата за одлучување по прекршок при Царинска управа на РСМ, ул.„Колекторска“ б.б., Скопје, а во спротивно ќе се спроведе постапка за нивна присилна наплата преку надлежната Управа за јавни приходи, согласно член 129 став 2 од Законот за прекршоците и одредбите од Законот за даночна постапка.

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ

Со барања за поведување на прекршочна постапка број 28-023976/25-0002 од 07.04.2025 година, 28-023977/25-0002 од 07.04.2025 година, 28-023973/25-0002 од 07.04.2025 година, 28-023974/25-0002 од 07.04.2025 година, 28-023975/25-0002 од 07.04.2025 година, 28-023984/25-0002 од 06.04.2025 година, 28-023985/25-0002 од 06.04.2025 година, 28-023987/25-0002 од 06.04.2025 година, 28-023986/25-0002 од 06.04.2025 година, 28-023988/25-0002 од 06.04.2025 година и 28-025200/25-0002 од 10.04.2025 година на ЦИ Гевгелија, Царинарница Гевгелија, до Комисијата за одлучување по прекршок при Царинската управа на Република Северна Македонија е поведена прекршочна постапка против сторителите на царински прекршок „Стил железно“ ДООЕЛ од Скопје, за царински прекршок по член 263 став 1 точка 15 од Царинскиот закон и на одговорното лице

Енес Бакиу од Скопје, за царински прекршок по член 263 став 2 в.в со став 1 точка 15 од Царинскиот закон.

Постапувајќи по истото, Комисијата за одлучување по царински прекршок согласно член 60 став 2 од Законот за прекршоците, со покани за писмено произнесување број 28-023976/25-0003 и 28-023976/24-0004 од 22.04.2025 година, 28-023984/25-0003 и 28-023984/25-0004 од 13.05.2025 година, писмено ги извести сторителите за поднесеното барање и ги поучи да се изјаснат за фактите и доказите поднесени во врска со истото.

Сторителите „Стил желез“ Дооел од Скопје и одговорното лице Енес Бакиу од Скопје, уредно ги примиле поканите за писмено произнесување на ден 08.05.2025 година односно 16.05.2025 година, видно од повратниците од пошта Скопје-Чаир и до Комисијата доставија писмено произнесување број 28-023976/25-0008 од 19.05.2025 година и 28-023985/25-0003 од 22.05.2025 година, во кои наведуваат дека наведените прекршоци за кои се товарат, не се сторени од нивна страна, туку истите се сторени од страна на нивниот декларант „Даути Шпед“ од Скопје. Настанатите грешки кои се јавуваат во предметните барања за поведување на прекршочна постапка како разлика во пресметката на давачките кои се однесуваат на транспортните трошоци, се пријавени од нивна страна и истите се веднаш уплатени на сметка на Царинската управа. Со оглед на тоа што сами ја пријавиле грешката и уважено им е барањето од страна на Одделението за Управна постапка за промена на разликата во давачките за транспортните трошоци, ценат дека Комисијата за одлучување по прекршок треба да го има во предвид членот 25 од Законот за прекршоци, односно да бидат ослободени од понатамошно водење на постапката.

Комисијата утврди дека согласно членовите 52, 54 и 55 од Законот за прекршоци постојат законски услови за спроведување на прекршочната постапка и донесување на одлука, па по разгледувањето на списите на поединечните барања како и на наводите во поднесеното произнесување од сторителите, имајќи предвид дека сите барања се со иста фактичка и правна состојба, донесе Решение број 28-023976/25-0010 од 26.08.2025 година, за спојување на постапката по предметните 11 барања поднесени од страна на ЦИ Гевгелија, со кое одлучи за сите овие прекршоци да води единствена прекршочна постапка и да донесе единствена одлука под Прк.бр.0437/25.

Комисијата ја спроведе доказната постапка и изврши увид во Барањата за поведување на прекршочна постапка со броеви: 28-023976/25-0002 од 07.04.2025 година, 28-023977/25-0002 од 07.04.2025 година, 28-023973/25-0002 од 07.04.2025 година, 28-023974/25-0002 од 07.04.2025 година, 28-023975/25-0002 од 07.04.2025 година, 28-023984/25-0002 од 06.04.2025 година, 28-023985/25-0002 од 06.04.2025 година, 28-023987/25-0002 од 06.04.2025 година, 28-023986/25-0002 од 06.04.2025 година, 28-023988/25-0002 од 06.04.2025 година и 28-025200/25-0002 од 10.04.2025 година на ЦИ Гевгелија, Царинарница Гевгелија, Записник за царински прекршок со броеви: 28-023976/25-0001 од 07.04.2025 година, 28-023977/25-0001 од 07.04.2025 година, 28-023973/25-0001 од 07.04.2025 година, 28-023974/25-0001 од 07.04.2025 година, 28-

023975/25-0001 од 07.04.2025 година, 28-023984/25-0001 од 06.04.2025 година, 28-023985/25-0001 од 06.04.2025 година, 28-023987/25-0001 од 06.04.2025 година, 28-023986/25-0001 од 06.04.2025 година, 28-023988/25-0001 од 06.04.2025 година и 28-025200/25-0001 од 10.04.2025 година на ЦИ Гевгелија, Царинарница Гевгелија, увозни царински декларации 24МКИМ4020000ВВD79 од 16.10.2024 година, 24МКИМ4020000ВВD52 од 16.10.2024 година, 24МКИМ4020000ВВЕС7 од 16.10.2024 година, 24МКИМ4020000ВВЕ43 од 16.10.2024 година, 24МКИМ4020000ВВD87 од 16.10.2024 година, 24МКИМ4020000ВВБ54 од 16.10.2024 година, 24МКИМ4020000ВВВ38 од 16.10.2024 година, 24МКИМ4020000ВВЕВ9 од 16.10.2024 година, 24МКИМ4020000ВВВD8 од 16.10.2024 година, 24МКИМ4020000ВВВ03 од 16.10.2024 година и 24МКИМ4020000ВВВ03 од 16.10.2024 година, во ЦИ Гевгелија, решенија на Царинска управа во Управна постапка број 27-057781/24-0004 2704 У.бр.1192/24 од 20.12.2024 година, број 27-057766/24-0004 2704 У.бр.1191/24 од 20.12.2024 година, број 27-057738/24-0004 2704 У.бр.1188/24 од 20.12.2024 година, број 27-057749/24-0004 2704 У.бр.1190/24 од 20.12.2024 година, број 27-057744/24-0004 2704 У.бр.1189/24 од 20.12.2024 година, број 27-057814/24-0004 2704 У.бр.1194/24 од 03.12.2024 година, број 27-057818/24-0004 2704 У.бр.1195/24 од 03.12.2024 година, број 27-057729/24-0004 2704 У.бр.1187/24 од 03.12.2024 година, број 27-057791/24-0004 2704 У.бр.1193/24 од 03.12.2024 година и број 27-057722/24-0004 2704 У.бр.1186/24 од 03.12.2024 година, Барање за промена на податоци број број 0302-3/206, 0302-3/207, 0302-3/199, 0302-3/205 и 0302-3/197 од 17.10.2024 година, Решение број 28-023976/25-0010 од 26.08.2025 година, писмено произнесување број 28-023976/25-0008 од 19.05.2025 година и 28-023985/25-0003 од 22.05.2025 година, Барање на податоци за статус на правно лице и остварен приход број 28-023976/25-0007 од 15.05.2025 година, Доставување на податоци број 09-843/1 од 20.05.2025 година на Централен регистар на Република Северна Македонија, покани за писмено произнесување број 28-023976/25-0003 и 28-023976/24-0004 од 22.04.2025 година, 28-023984/25-0003 и 28-023984/25-0004 од 13.05.2025 година, повратници од пошта Скопје-Чаир, по што ја утврди следната фактичка состојба:

Пријавените „Стил железо“ Дооел од Скопје, преку царинскиот декларант „Даути Транспортшпед“ АД од Сарај, Скопје, со 11 увозни царински декларации и тоа: 24МКИМ4020000ВВD79 од 16.10.2024 година, 24МКИМ4020000ВВD52 од 16.10.2024 година, 24МКИМ4020000ВВЕС7 од 16.10.2024 година, 24МКИМ4020000ВВЕ43 од 16.10.2024 година, 24МКИМ4020000ВВD87 од 16.10.2024 година, 24МКИМ4020000ВВБ54 од 16.10.2024 година, 24МКИМ4020000ВВВ38 од 16.10.2024 година, 24МКИМ4020000ВВЕВ9 од 16.10.2024 година, 24МКИМ4020000ВВВD8 од 16.10.2024 година, 24МКИМ4020000ВВВ03 од 16.10.2024 година и 24МКИМ4020000ВВВ03 од 16.10.2024 година, во ЦИ Гевгелија, оцариниле стока со трговски назив „арматура“ од 8 мм, 10 мм и 12 мм, испорачана од испраќачот „Tuta Metal LP“ од Единбург, Кралство Британија. Во моментот на увозно царинење кон предметните декларации биле приложени фактури за транспорт издадени од превозникот „Рони Стил“ Дооел од Скопје, за извршен транспорт на релација Солун – Скопје, издадени према увозникот „Стил Железо“ Дооел од Скопје. По

увозните царинења дополнително е доставена збирна изјава за услови за допрема на стока од пристаниште Солун до Скопје, издадена од „Фершпед“ АД Скопје и којасе издава неделно и на која е наведена цена за манипулативни трошоци во пристаниште Солун во висина од 9.70 евра по тон и цена за мерење на стоката во солунското пристаниште во износ од 10 евра по еден камион. Оваа дополнителна изјава за манипулативни трошоци не била приложена во моментот на увозно царинење и не била впишана во рубрика 44 (приложени документи) поради што биле пресметани и наплатени давачки во помал износ. На ден 17.10.2024 година, увозникот „Стил железо“ ДООЕЛ од Скопје до Царинската управа поднесе Барање број 0302-3/206, 0302-3/207, 0302-3/199, 0302-3/205 и 0302-3/197 од 17.10.2024 година, за промена на податоци во увозните царински декларации 24МКИМ4020000ВВВД79 од 16.10.2024 година, 24МКИМ4020000ВВВД52 од 16.10.2024 година, 24МКИМ4020000ВВВЕС7 од 16.10.2024 година, 24МКИМ4020000ВВВЕ43 од 16.10.2024 година, 24МКИМ4020000ВВВД87 од 16.10.2024 година, 24МКИМ4020000ВВВБ54 од 16.10.2024 година, 24МКИМ4020000ВВВБ38 од 16.10.2024 година, 24МКИМ4020000ВВВЕВ9 од 16.10.2024 година, 24МКИМ4020000ВВВВД8 од 16.10.2024 година, 24МКИМ4020000ВВВВ03 од 16.10.2024 година и 24МКИМ4020000ВВВВ03 од 16.10.2024 година, во ЦИ Гевгелија, со дополнително евидентирање во царинска евиденција согласно член 90 од Царинскиот закон, при што се изготвени Решенија број 27-057781/24-0004 2704 У.бр.1192/24 од 20.12.2024 година, број 27-057766/24-0004 2704 У.бр.1191/24 од 20.12.2024 година, број 27-057738/24-0004 2704 У.бр.1188/24 од 20.12.2024 година, број 27-057749/24-0004 2704 У.бр.1190/24 од 20.12.2024 година, број 27-057744/24-0004 2704 У.бр.1189/24 од 20.12.2024 година, број 27-057814/24-0004 2704 У.бр.1194/24 од 03.12.2024 година, број 27-057818/24-0004 2704 У.бр.1195/24 од 03.12.2024 година, број 27-057729/24-0004 2704 У.бр.1187/24 од 03.12.2024 година, број 27-057791/24-0004 2704 У.бр.1193/24 од 03.12.2024 година и број 27-057722/24-0004 2704 У.бр.1186/24 од 03.12.2024 година, со кои го задолжи увозникот, со плаќање на данок на додадена вредност, кој износ, поединечно по секоја декларација, изнесува 2.849,00 денари, односно износот на избегнатите увозни давачки, други давачки и даноци поединечно по секоја декларација е до 250 евра во денарска проиввредност, поради што прекршокот се квалификува во став 1 за правното лице и став 2 за одговорното лице, а кои давачки од страна на пријавениот „Стил железо“ ДООЕЛ од Скопје, се платени на ден 23.12.2024 година и 30.12.2024 година.

Со горе опишаното дејствие пријавените постапиле спротивно на член 72 став 1 од Царинскиот закон, со што првопријавениот „Стил железо“ ДООЕЛ од Скопје, сторил прекршок по член 263 став 1 точка 15 од Царинскиот закон, а второпријавениот Енес Бакиу од Скопје, сторил царински прекршок по член 263 став 2 в.в став 1 точка 15 од Царинскиот закон.

Согласно член 72 став 1 од Царинскиот закон, царинската декларација во писмена форма се поднесува на образец пропишан со прописот од член 257 на овој закон. Царинската декларација во писмена форма мора да биде потпишана и мора да ги содржи сите податоци кои се неопходни за спроведување на царинските прописи со кои е регулирана царинската постапка за која стоката е декларирана.

Согласно член 72 став 2 од Царинскиот закон, кон царинската декларација се приложуваат сите документи потребни за спроведување на прописите со кои е регулирана царинската постапка за која стоката е декларирана.

Согласно член 28 став 1 од Царинскиот закон е предвидено дека, царинската вредност на увезената стока е трансакциска вредност, а тоа е вистински платена цена или цена која треба да се плати за стоката кога е продадена за извоз во царинското подрачје на Република Македонија, прилагодена, таму каде што е тоа потребно, во согласност со членовите 35 и 36 од Царинскиот закон.

Согласно став 3 точка а) од истиот член вистински платена цена или цена која треба да се плати е вкупното плаќање кое е извршено или кое треба да се изврши од страна на купувачот кон или во корист на продавачот за увезената стока и ги содржи сите плаќања кои се извршени или треба да се извршат како услов за продажба на увезената стока од купувачот кон продавачот или од купувачот кон друго лице за задоволување на обврската на продавачот.

Согласно член 35 став 1 точка г) од Царинскиот закон при утврдување на царинска вредност согласно со членот 28 од овој закон, кон вистински платената цена или цената која треба да се плати за увезената стока, се додаваат вредноста на кој било дел од приходот при која било натамошна препродажба, располагање или користење на увезената стока што директно или индиректно му се плаќа на продавачот

Согласно член 263 став 1 точка 15 од Царинскиот закон, глоба во износ од 50 до 500 евра во денарска противвредност, ќе се изрече на правно лице микро трговец и мал трговец, а глоба во износ од 250 до 700 евра во денарска противвредност ќе се изрече на правно лице среден трговец и голем трговец, кога износот на избегнатите увозни давачки, други давачки и даноци е до 250 евра во денарска противвредност или кога вредноста на стоката е до 500 евра во денарска противвредност, а согласно став 2 од истиот член глоба во износ од 15 до 150 евра во денарска противвредност, за прекршок од ставот (1) на овој член, ќе се изрече на одговорно лице во правното лице или на физичко лице, кога износот на избегнатите увозни давачки, други давачки и даноци е до 250 евра во денарска противвредност или кога вредноста на стоката е до 500 евра во денарска противвредност, кога на царинскиот орган директно или индиректно, во врска со спроведување на увозна царинска постапка му поднесе документи во кои се наведени неистинити податоци ако тоа предизвикува или би можело да предизвика увозни давачки, други давачки и даноци да не се платат или да се платат во помал износ или неосновано би се признала каква било царинска погодност, корист или право кое не му припаѓа (член 72 став (2)).

Согласно член 18 став 1 од Законот за прекршоците („Сл.весник на РСМ“ бр.96/19), на сторителот кој искористувајќи ист траен однос, исти прилики или други слични околности, ќе изврши две или повеќе временски поврзани дејствија што претставуваат повеќекратно остварување на ист прекршок, ќе му се изрече единствена санкција во границите на

санкцијата пропишана за тој прекршок, а согласно став 2 на истиот член, на сторителот кој под условите од ставот 1 на овој член ќе изврши две или повеќе временски поврзани дејствија што претставуваат остварување на истородни прекршоци, ќе му се изрече санкција во границите на санкцијата пропишана за најтешкиот прекршок.

Согласно член 21 став 2 од Законот за прекршоци, за прекршок извршен под особено олеснувачки околности, за кој е пропишана прекршочната санкција, судот односно прекршочниот орган може да го ослободи сторителот од прекршочна санкција ако сторителот сам го пријави прекршокот пред истиот да биде откриен или ако до завршувањето од прекршочната постапка ја врати одземената корист на оштетениот, ја надомести штетата или на друг начин ги надомести или поправи штетните последици од прекршокот.

Согласно член 16 став 1 од Законот за прекршоците на сторителот на прекршокот му се одмерува санкција во границите што со закон се пропишани за сторен прекршок, имајќи ги во предвид прекршочната одговорност на сторителот и тежината на прекршокот, согласно став 2 од истиот член при одмерувањето на санкцијата се земаат во предвид сите околности што влијаат санкцијата да биде полесна или потешка (олеснителни и отежнувачки околности), а особено степенот на одговорност на сторителот за прекршок, побудите од кои е сторен прекршокот, јачината на загрозувањето или повредата на заштитеното добро, околностите под кои прекршокот бил сторен, поранешниот живот на сторителот, неговите лични прилики и неговото однесување по прекршокот особено дали ја надоместил штетата, како и други околности кои се однесуваат на личноста на сторителот, додека согласно став 3 од истиот член при одмерувањето на глобата се има во предвид имотната состојба на сторителот, висината на неговата плата, другите негови примања, неговиот имот и неговите семејни обврски, кај прекршоците од областа на даноците и царините и сразмерноста на висината на неплатените давачки на кои е обврзан со закон и став 4 од истиот член прекршочните санкции изречени за претходно сторен прекршок не може да се сметаат за отежнувачка околност, ако од денот на правосилноста на одлуката за прекршок до сторување на новиот прекршок поминала повеќе од една година.

Имајќи ги предвид утврдената фактичка состојба и погорецитираните законски одредби, Комисијата изврши увид и во доказниот материјал и утврди дека сторителите го сториле прекршокот кој им се става на товар од член 263 став 1 точка 15 и член 263 став 2 вв. став 1 точка 15 од Царинскиот закон, меѓутоа, Комисијата најде дека сторителите во писмените произнесувања број 28-023976/25-0008 од 19.05.2025 година и 28-023985/25-0003 од 22.05.2025 година, укажуваат дека предметниот прекршок е пријавен од нивна страна, истиот самостојно го откриле и поднеле барање за дополнително евидентирање на царински долг, врз основа на кое Царинската управа донела управни Решенија број 27-057781/24-0004 2704 У.бр.1192/24 од 20.12.2024 година, број 27-057766/24-0004 2704 У.бр.1191/24 од 20.12.2024 година, број 27-057738/24-0004 2704 У.бр.1188/24 од 20.12.2024 година, број 27-057749/24-0004 2704 У.бр.1190/24 од 20.12.2024 година, број

27-057744/24-0004 2704 У.бр.1189/24 од 20.12.2024 година, број 27-057814/24-0004 2704 У.бр.1194/24 од 03.12.2024 година, број 27-057818/24-0004 2704 У.бр.1195/24 од 03.12.2024 година, број 27-057729/24-0004 2704 У.бр.1187/24 од 03.12.2024 година, број 27-057791/24-0004 2704 У.бр.1193/24 од 03.12.2024 година и број 27-057722/24-0004 2704 У.бр.1186/24 од 03.12.2024 година, со кои правилно се пресметани увозните давачки и врз основа на кое веднаш го платиле дополнително пресметаниот износ од 31.339,00 денари на име ДДВ за сите увозни царински декларации, со што целосно ги отстраниле штетните последици од прекршокот.

Меѓутоа, при одмерување на глобата Комисијата го имаше во предвид член 16 став 4 од Законот за прекршоците и откако утврди дека првопријавениот „Стил железо“ Дооел од Скопје, веќе сторил прекршок по член 263 став 3 в.в со став 1 точка 13 од Царинскиот закон и второпријавениот Енес Бакиу од Скопје, како одговорно лице во правното лице, сторил прекршок по член 263 став 4 в.в. став 1 точка 13 од Царинскиот закон, за што е донесено Решение Прк.бр.1091/24 од 01.08.2024 година за кој прекршок на сторителите им е изречена опомена, како и утврди дека првопријавениот „Стил железо“ Дооел од Скопје, сторил прекршок по член 263 став 3 в.в со став 1 точка 13 од Царинскиот закон и второпријавениот Енес Бакиу од Скопје како одговорно лице во правното лице, сторил царински прекршок по член 263 став 4 в.в. став 1 точка 13 од Царинскиот закон, за што е донесено и друго Решение Прк.бр.1298/24 од 26.07.2024 година, за кои прекршок на сторителите им е изречено ослободување од прекршочна санкција, Комисијата оцени дека истото претставува отежнувачка околност за изрекувањето за наведената санкција, со оглед на фактот дека од денот на правосилноста на одлуката - 23.09.2024 година, за двата прекршока, па до сторување на новиот прекршок, не поминало повеќе од една година.

При ваква правна и фактичка состојба на работите при тоа имајќи го во предвид Известувањето број 09-843/1 од 20.05.2025 година на Централен регистер на Република Северна Македонија, согласно кое наведеното друштво во 2023 година се класифицира како „голем субјект“, Комисијата одлучи како во диспозитивот на ова решение, односно на сторителите им утврди прекршочна одговорност за сторениот прекршок, за што им изрече глоба во износ од 700 евра за правното лице и 150 евра за одговорното лице, задолжувајќи ги како солидарни должници да ги платат трошоците на прекршочната постапка во износ од 250,00 денари, предвидени согласно член 2 од Правилникот за висината и начинот на определување на реално направените трошоци во прекршочна постапка пред прекршочниот орган на Царинската управа.

Упатство за правно средство:

Против ова решение незадоволната странка има право на тужба за поведување на управен спор до Управен суд на Република Северна Македонија во рок од 30 дена од приемот на решението. Со оглед дека тужбата го одлага извршувањето на решението, потребно е примерок од тужбата да се достави до Царинска управа на Република Северна Македонија -

Комисија за одлучување по прекршок, бидејќи во спротивно глобата ќе се наплати согласно одредбите од Законот за даночна постапка.

Претседател на Комисија,
Александар Сапроновски



Прк.бр.0437/25
Број 28-023976/25-0012
Скопје, 26.08.2025 година

Доставено во оригинал до:

- сторители
- архива
- предмет

Доставено преку ЕДМС до:

- подносител

Изработил: Александар Сапроновски

